

Има или нема војна меѓу социјалдемократите? Постои ли тивок мир во партијата, кој придонесува за стабилизирање на рејтингот на СДСМ?

Новите лица во локалните средини ќе мораат да внимаваат на процесот на создавање паралелизам, но исто така, и да ја предупредуваат лидерката, бидејќи никој не ќе сака некој друг да им ги води конците во општинските организации на СДСМ. Тоа значи дека интеллигентните, амбициозни локал-лидери нема да ги трпат компромитираните кадри во општинските штабови.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

До интерпелацијата на Владата на РМ, со која раководи премиерот и лидер на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, СДСМ на македонската политичка сцена се бараше самата себе, односно се бараше меѓу живите, но и меѓу мртвите.

Имено, по минатогодишните внатрепартиски превирања, долгата апстиненција го изеде моралот и дигнитетот на партиското членство, кое во меѓувреме бараше акција и консолидација на структурата во општинските организации на СДСМ.

Оваа тешка задача го стави на мака сегашното младо раководство, кое жигосано од парламентарните избори, сè уште се потпира на цврстата рака на нивната верна сенка, шефот на државата, Бранко Црвенковски, кој дури и сега од позадина, преку своите "паљачовци", не се срами да ги влече конците во партијата.

Затоа изборот на нови локални лидери е проследен под силен притисок на екслидерот на социјалдемократите, кој се обидува да воспостави "учители" или татори врз младите и амбициозни претседатели на ОО на СДСМ.

Овој паралелизам сè уште е прикриен, бидејќи не смеат да се загрозат позициите на Црвенковски, но и на лидерката Шекеринска, која се затвори во својот партиски штаб, а она што се случува во Собранието, им го препушти на Игор



ЛИДЕРКАТА НА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИТЕ МОРА ДА ГИ ИЗДРЖИ СИТЕ ПРИТИСОЦИ, БИДЕЈЌИ МЕСТОТО НИКОГАШ НЕМА ДА Ѐ БИДЕ ЗАГАРАНТИРАНО. ЕДНОСТАВНО, АВАНТУРАТА НА БУЧКОВСКИ НЕКА Ѐ ПОСЛУЖИ ЗА ДОБАР ПОЛИТИЧКИ ПРИМЕР

Ивановски и на Јани Макрадули. Дали оваа стратегија ќе овозможи да има мир во куката или "џумбус-машала"?

НЕМА ЕКСКЛУЗИВИТЕТ

Во овој момент нема војна меѓу социјалдемократите, туку тивок мир, кој придонесува за стабилизирање на рејтингот на СДСМ. Но, овој латентен однос кон внатрепартиските проблеми не може вечно да трае или да ги амортизира конфронтирањата меѓу истакнатите партиски кадри. Ваквото затишје пред бура најмногу ѝ одговара на позицијата, која не само што станува сè понарцисоидна, туку заборава дека против себе веќе го нема Бучковски или една Шекеринска. Власти треба да стравува од Бранко Црвенковски, кој покажа дека е најопасен кога него го напаѓаат или го товарат за нешто.

За ова карактеристичен пример е дистанцирањето на сегашниот амбасадор во Република Грција, Благој Ханџиски, кој до неговата инаугурација беше еден од најистакнатите партиски кадри. Но, поради пресметките во врвот беше "избркан" од Македонија. Нешто слично му се случи и на Нано Ружин кој, пак, сè повеќе се дружи со стратегот на оваа внатрепартиска игра во СДСМ.

Истовремено, воскреснуваат уште некои други социјалдемократи, кои профитираа од транзицијата, но исто така, заборавајќи кој им го подари личното богатство, кое претходно беше запишано како општествена сопственост, односно државен имот. Затоа Црвенковски може ѝ ке е поопасен за СДСМ, бидејќи ако има намера да воспоставува паралелен партиски систем, тогаш ова е идеално време за поставување полтрони во редовите на локалната партиска мрежа. Претставниците на екслидерот само

што не ги покажале своите уши од рововите. Со збратимени сили се одвиваат активности во Куманово, во Штип, во Битола... се чека само на бастионот - Скопје.

Новите лица во локалните средини ќе мораат да внимаваат на паралелизмот, но и да ја предупредат лидерката, бидејќи никој не ќе сака некој друг да му "сади рогови", особено ако е поинтелигентен, поамбициозен и поперспективен лидер од компромитираните кадри во општинските штабови.

Марјан Николов е новиот претседател на Општинската организација на СДСМ во Велес. На неговата изборна конференција присуствувале 88 делегати. Тој го заменил довчерашниот претседател Марјан Спасов. На овој настан, исто така, биле избрани и 18 претставници на Извршниот одбор.

Инаку, во битката за освојување на велешката фотелја учествувале четворица кандидати, кои претходно биле предложени од месните одбори. Николов моментно е пратеник во Собранието на Македонија.

Во градот под Исарот, битката ќе ја води Здравко Коцев, поранешен директор на ЈП "Фортуна". Новиот претседател на Општинската организација на СДСМ во Штип бил избран без и најмал отпор. Дали е чесно, тоа само времето ќе покаже, оти досега секој кој се фатил до малку попривлечната фотелја ептен се полакомил. Оваа "MADE IN MACEDONIA" - ЕТИКЕТА не е авторско право или ексклузивитет на СДСМ, туку на алчните политичари. На изборната седница, од 83 делегати 79 ја поддржале кандидатурата на Коцев, а само четворица биле против.

Според партиски извори на кандидатот му "немало рамен", бидејќи сите други "арслани" немале педигре или успешна биографија. Имено, Коцев профитирал, затоа што во времето на своето ди-

НИКОЈ НЕМА ДА САКА ДР

ректорување со помош на Јавното комунално претпријатие од Штип направил сосема друг град, а кардиолошката слика била многу подобрена. Затоа битката на "самопрогласениот лидер" минала без ниту една забелешка. Нема што да му се приговори на локалецот.

ПЛАН "Б"

Од друга страна, пак, ако дојде до помирување меѓу старите партиски кадри, како што се Ханџиски, Ружин и други истакнати интелектуалци, кои можат да ги стават в џеб сегашните пратеници, тогаш воскреснувањето на СДСМ ќе биде пренасочено во друга насока. Имено, дури тогаш ќе можат да се избројат на прсти стратегиските цели на сегашната партиска номенклатура, која сакале или не, не ќе може да се откаже од старите партиски кадри, кои сепак не до толку ги извалкале рацете за да бидат заборавени од центарот во Скопје.

Имено, сè повеќе се размислува за наследникот на Бранко Црвенковски, кој најверојатно се подготвува за две сценарија. Прво, ако не е сигурен дека

дателскиот Кабинет - менувањето на неговите најблиски соработници, кои мораа да заминат во илегалата, односно ја завршија својата поента. Сега е време за политичко 'ртење. Може ли Ханџиски да им донесе седумка на социјалдемократите? Ако се анализираат сите активности, кои се случуваат во земјава и во нашето опкружување, тогаш планот "Б" е остварлив.

Оние кои многу добро ги познаваат работите во СДСМ веќе ставаат облог, бидејќи маневрирањето секогаш било природна дарба на поединци за водење политика а, пак, обичните гласачи се научени да ги водат лидери. Затоа покерската игра се отвора во Собранието на Република Македонија. За оваа цел е и инсталирањето на паралелни лидери, кои како моќни сенки ќе можат да ја водат внатрешната политика.

Ваквото сценарио има "благослов" од преостанатите живи "12 апостоли" кои се припадници на олигархијата, а вечно ја поддржувале политичката битка на СДСМ во државава. Згора на тоа, партиските комбинаторики се дел од политичката кариера на експретседателот на со-

Ако дојде до помирување меѓу старите партиски кадри, како што се Благој Ханџиски, Нано Ружин и други истакнати интелектуалци, кои можат да ги стават в џеб сегашните пратеници, тогаш воскреснувањето на СДСМ ќе биде пренасочено во друга насока. Имено, дури тогаш ќе можат да се избројат на прсти стратегиските цели на сегашната партиска номенклатура, која сакале или не, не ќе може да се откаже од старите партиски кадри, кои сепак не до толку ги извалкале рацете за да бидат заборавени од центарот во Скопје.

на храброст и одлучност полека, но сигурно ѝ го преземаат кормилото од раце.

Со тоа дуализмот во СДСМ фаќа корен, а блескавата политичка кариера стагнира. Може ли Шекеринска да се "отрезни"? Според возраста и политичкото искуство, нејзините "пет" минути дојдоа, но ги троши на маргинални работи.

Значи, проблемот мора да го бара во сопствениот двор, кој е загаден од поискусните партиски кадри, кои сакаат да се вратат на политичката сцена бидејќи секое одолговлекување катастрофално се одразува врз нивните тајни сметки. Затоа, се чувствува дека Шекеринска е немоќна во однос на превирањата во партијата и поради тоа се концентрира на напаѓањето на позицијата, отколку на тоа да ги критикува своите сопартијци.

"Живееме во држава во која власта чудно се однесува. Нема пари да го испрати детето во средно училиште - казни го, седи пред Собрание, протестира и бара закон за стечајци - заборава го, смета и размислува поинаку - замолчи го, нема партиска книшка - избркај го. Живееме во држава во која министрите за финансии ги напаѓаат текстилците, кои ги критикувале нивните ценети закони, во која власта ги напаѓа тутунарите зашто протестираше. Сакаме да кажеме 'не' на таквото владеење. Македонија заслужува нешто поинаку и подобро", истакна лидерката на СДСМ, Радмила Шекеринска, на 16-годишнината од формирањето на партијата, додавајќи дека бара слобода за демократските процеси во Република Македонија.

Меѓутоа, има ли слобода во редовите на социјалдемократите, односно дали Шекеринска се чувствува слободна во артикулирањето на партиските активности?

Оваа дилема може само таа да ја расчисти, бидејќи сите правни и партиски инструменти ги држи в рака, но за тоа треба да се има "талант" за одлучност за донесување навремени одлуки.



РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА НЕ МОЖЕ ДА БАРА СЛОБОДА БИДЕЈЌИ ОКОЛУ НЕА СЕКОГАШ ИМА НЕКОЈ КОЈ СО СЕБЕ НОСИ ПОЛИТИЧКА "ОМЧА"

ќе победи на идните претседателски избори во Македонија, тогаш сигурно се враќа во партијата, но исто така, тој подготвува и нова варијанта, која е во согласност со претходниот план. Ако му се остварат плановите тогаш Бранко на голема врата ќе го врати Благој Ханџиски на политичката сцена. Тоа значи дека Црвенковски ќе го нокаутира ВМРО-ДПМНЕ. Во моментот, оваа партија нема толку јак и силен противкандидат, кој ќе може да му се спротивстави на сегашниот македонски амбасадор во Грција, кој токму навреме не само што ќе го спаси од заборав претседателот Црвенковски, туку ќе ја засили политичката позиција на СДСМ.

Факт е дека нешто се готви во претсе-

цијалдемократите, кој всушност се покажа дека има неспорен талент да ги избира своите најблиски соработници, а дури потоа да ги фрли на буниште, бидејќи можат да му ја засенат неговата егзистенција во политиката.

ПЕТ МИНУТИ

Дали лидерката на СДСМ, Радмила Шекеринска, може да даде некаков отпор на ваквите движења и прегрупирања во нејзината партија?

Подобрите познавачи на внатрешните состојби велат дека таа премногу "смущено" раководи со партиските активности, односно поради недостаток

УГ ДА МУ "САДИ РОГОВИ"